



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

ЗИМА БАНСКО 2018/19

БАНСКО-ПАКЕТ СЕ ВО ЕДЕН ПАКЕТ



За престој во хотел до 28.12.2017incl, од 02.01.-18.02.2019, 25.02-06.04.2018 **Code:ВРАСК18/19**

Цена по лице за пакет

Хотел 4*-Pirin/Bansko или сличен хотел	Хотел 3*-Мира или сличен хотел
ПОЛУПАНСИОН/сместување во двокреветни соби	НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК/сместување во двокреветни соби
✓ Ски карта	✓ Ски карта
✓ Ски или Сноуборд опрема	✓ Ски или Сноуборд опрема
✓ Училиште за Ски или Сноуборд	✓ Училиште за Ски или Сноуборд
✓ Ноќно скијање	✓ Ноќно скијање
✓ Превоз до почетната станица на ски лифтот	✓ Превоз до почетната станица на ски лифтот
✓ Базен, фитнес, сауна или парна бања	✓ Џакузи, сауна или парна бања
✓ Туристичка и ски такса	✓ Туристичка и ски такса
✓ 4 ноќи/3 дена ски пакет 296 еур по лице	✓ 217 еур по лице
✓ 5 ноќи/4 дена ски пакет 364 еур по лице	✓ 269 еур по лице
✓ 6 ноќи/5 дена ски пакет 432 еур по лице	✓ 309 еур по лице
✓ 7 ноќи/6 дена ски пакет 489 еур по лице	✓ 360 еур по лице
✓ 9 ноќи/8 дена ски пакет 570 еур по лице	✓ 430 еур по лице
✓ 10 ноќи/9 дена ски пакет 610 еур по лице	✓ 465 еур по лице
✓ 11 ноќи/10 дена ски пакет 650 еур по лице	✓ 500 еур по лице
✓ 12 ноќи/11 дена ски пакет 708 еур по лице	✓ 540 еур по лице
✓ 14 ноќи/13 дена ски пакет 794 еур по лице	✓ 609 еур по лице

❖ **ИМЕТО НА ХОТЕЛОТ ЌЕ БИДЕ ПОТВРДЕНО 3 ДЕНА ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ**

Попусти:

- Деца до 6.99 год.** на дополнително легло (софа)-Бесплатно
- Деца до 6.99 год.** на редовно легло-60% попуст
**Ски/Сноуборд училиште не е предвидено за деца до 7 год.

- Деца од 7-11.99 год.* на дополнително легло (софа)-60% попуст
- Деца од 7-11.99 год.* на редовно легло-30% попуст
*Сноуборд училиште не е предвидено за деца до 12 год.

- Возрасен на дополнително легло (софа)-плаќа целосен износ, нема попуст
- Доплата за Еднокреветна соба-11 еур на ден
- Училиште за Сноуборд за сите пакети-3 дена/по 2 часа на ден

Попуст за рана резервација: - 10% попуст за резервација до 30.11.18